



Проектот е кофинансиран од ЕУ



Национална платформа за женско претприемништво



## Прв годишен Самит на Национална платформа за женско претприемништво НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

### АГЕНДА


Прв ден: 18.11.2021 (четврток)

#### Вмрежување, размена на искуства & добри практики

09:30 – 10:00	Регистрација на учесници
10:00 – 10:15	<b>ОТВАРАЊЕ НА САМИТОТ</b> Поздравно обраќање <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mr. David Geer</b> - Амбасадор на ЕУ, шеф на Делегацијата во Северна Македонија (tbc)</li> <li>• <b>Г-дин Фатмир Битиќи</b> - Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции (tbc)</li> <li>• <b>Г-дин Крешник Бектеши</b> – Министер за економија</li> <li>• <b>Г-ѓа Данела Арсовска</b> – Градоначалник на Град Скопје</li> <li>• <b>Г-ѓа Валентина Дисоска</b> - Претседател на Националната платформа за женско претприемништво</li> </ul>
10:15 – 10:20	<b>Преглед на видео од проектот</b>
10:20 – 11:20	Свечено доделување на национална награда: <b>„ИЗБОР НА ЖЕНА - ПРЕТПРИЕМАЧ НА ГОДИНАТА 2021”</b>  <b>Обраќање на наградените жени претприемачи</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во категоријата микро компании</li> <li>• Жена претприемач избрана за најдобра жена претприемач во категоријата мали компании</li> <li>• Жена претприемач избрана за најдобри жена претприемач во категоријата средни компании</li> </ul>
11:20 – 11:35	Кафе пауза
11:35 – 12:20	<b>Панел 1: „Меѓународни искуства и успешни приказни во поддршка на женското претприемништво”</b>  Панел дискусија на меѓународно и регионално ниво (Online или снимено) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Г-ѓа Елисабета Георгиева</b> - Програмски менаџер, Делегација на Европската унија</li> <li>• <b>Г-ѓа Wendy Diamond</b>, Претседател на Организацијата за денот на женското претприемништво</li> <li>• <b>Г-ѓа Virginia Littlejohn</b> – Претседател и Извршен директор на Quantum Leaps</li> <li>• <b>Г-ѓа Katerina Haring</b> - Потпретседател за Европа во FCEM</li> <li>• <b>Г-ѓа Apostolina Tsaltampasi</b> - Претседател на Здружението на бизнис жени СЕГЕ, Претседател на Балканската коалиција на бизнис жени</li> <li>• <b>Г-ѓа Габриела Костовска Богоевска</b> - Извршен директор на Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и WEGATE координатор</li> </ul>



Институционален покровител



Република Македонија  
Министерство за  
Министерство за  
Министерство за  
Министерство за

Проектот е имплементиран од:



Европска  
Бизнис Жен  
FOUNDATION



ЕУ  
МАКЕДОНИЈА  
МАКЕДОНИЈА  
МАКЕДОНИЈА





Проектот е кофинансиран од ЕУ



Национална платформа за женско претприемништво



12:20-13:20	Пауза за ручек
13:20 – 14:00	<p>Панел 2: „Поглед кон иднината на женското претприемништво“ (последници од Covid 19, реструктурирање и како треба да се движи понатаму женското претприемништво)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Г-ѓа Валентина Тасева – Директор на СЕМОС Едукација</li> <li>• Г-ѓа Даница Личенин Блажевска – Сопственик на Рептил маркети</li> <li>• Г-ѓа Васка Мојсовска – Претседател на Национална федерација на фармери</li> </ul>
14:00-15:30	Б2Б состаноци (во живо) Закажување на состаноци преку веб платформа

Втор ден: 19.11.2021 (петок)

### Препораки за политики & зголемен пристап до финансии

09:30 – 10:00	Регистрација на учесници
10:00-11:00	<p>Национална платформа за женско претприемништвото – цели, резултати и идни чекори</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Г-ѓа Емилија Андонова, <b>Фондација за менаџмент и индустриско истражување</b> - НПЖП Барометар 2021 - Преглед на потребите на жените претприемачи</li> <li>• Г-ѓа Мими Шушлеска Петкова, <b>Сојуз на Стопански Комори</b> - Препораки на тематската група „Политики и програми за женско претприемништво“</li> <li>• Г-ѓа Даниела Антоновска, <b>Национална федерација на фармери</b> - Препораки на секторската група „Жени во руралните средини и претприемништво“</li> <li>• Г-дин Александар Целески - Презентација на документ за политики „Жени во руралните области и претприемништвото“</li> <li>• Г-ѓа Елена Блажевска, <b>Здружение на бизнис жени</b> - Идни чекори и активности на НПЖП</li> </ul> <p><b>Доделување на награди од проект</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Најуспешна млада лидерка</li> <li>• Граѓански организации – добри паркттики</li> </ul>
11:00 – 11:15	Кафе пауза
11:15 – 12:15	<p>Панел 3: „Програми и инструменти за финансирање на женското претприемништво“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Г-ѓа Тања Илијевска - Раководител на Сектор за стратешко планирање, анализа и програми за поддршка на приватен сектор во Фонд за иновации и технолошки развој</li> <li>• Г-дин Јумни Адеми – Државен советник за претприемништво и конкурентност на малите и средните претпријатија во Министерство за економија</li> <li>• Г-дин Гоце Георгиевски – Раководител на сектор за рурален развој во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство</li> <li>• Г -ѓа Маја Столевска <b>Костадинова</b> - Регионален координатор, Меѓународен совет за Западен Балкан во ЕБРД</li> <li>• Г-дин Игор Андреев – PhD - Директор на Xfactor Акцелератор</li> </ul>
12:15-13:15	<b>Работилница 1:</b> Финансиски менаџмент
13:15 –14:00	Пауза за ручек
14:00-15:00	<b>Работилница 2:</b> Обезбедување на финансии/односи со инвеститори
15:00-15:30	Заклучоци и затварање на Самитот



Институционален покровител



Проектот е имплементиран од:

